

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00. 44/02. 82/08. 167/10 и 51/11 11 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19). член 49 став 2 од Законот за студентскиот стандард (“Службен весник на Република Македонија” бр. 15/13. 120/13. 41/14. 146/15. 30/16. 178/16. 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19, 248/20 и 302/20) и Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 220/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.48/21) и член 52 од Законот за научно-истражувачка дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/3, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16) и член 4 од Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри (“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/12, 64/13, 98/13, 70/14, 88/14, 74/15, 140/15 и 178/15), Министерството за образование и наука. донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за утврдување на начинот на пресметка на трошоците за месечна стипендија на студенти кои студираат во странство**

1. Со ова Решение се утврдува начинот на пресметка на трошоците за месечна стипендија на студентите кои студираат во странство, а согласно Листата на индекси на малопродажните цени за животните трошоци”, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите нации и е важечка на денот на објавувањето на Конкурсите на Министерството за образование и наука за доделување стипендии за студии од прв, втор односно трет циклус во странство за академската 2021/2022 година (стипендии на првите сто рангирани универзитети според последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет, стипендии од областа на филмската уметност на Film Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка. стипендии во странство од областите на ликовната уметност, кинематографија. и филмска продукција. драмската уметност и музиката за академската и стипендии за изучување на старотурски јазик) како и стипендии согласно Програмата за размена на студенти и научни како дел од билатералната соработка на Република Северна Македонија со Полска.

2. Износот на месечната стипендија се пресметува врз основа на следната формула. користејќи ги индексите од Листата на индекси на малопродажните цени за животните трошоци”, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите нации и е важечка на денот на објавувањето на Конкурсите за доделување стипендии за студии од прв, втор и трет циклус во странство за академската 2021/2022 година:

Индексот на трошоци за живот за Вашингтон. САД се множи со 10. Овој износ се множи со индексот за државата за која студентот добил стипендија. Производот се дели со 100 и се добива износ во американски долари. Овој износ во американски долари се пресметува во денари, според средниот курс на НБРСМ на денот на објавувањето на Конкурсот за доделување стипендии за академски студии од прв, втор односно трет циклус во странство за академската 2021/2022 година.

3. Износот утврден согласно формулата од став 2 на ова Решение се исплаќа месечно на сите лица кои се избрани за корисници на стипендии, согласно Конкурсите на Министерството за образование и наука за доделување стипендии за академски студии од прв, втор односно трет циклус во странство за академската 2021/2022 година.

4. Составен дел на ова Решение е Листата на трошоците за месечна стипендија на студентите кои студираат во странство избрани со Конкурсите за доделување стипендии за академски студии од прв, втор односно трет циклус во странство за академската 2021/2022

година. Како референта листа на земји е земена листата на универзитети кои припаѓаат во првите сто рангирани универзитети според последната објавена ранг-листа на глобални универзитети за високо образование од Институтот за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет како и земјите на листата на факултети објавена согласно конкурсите за стипендии во странство од областите на ликовната уметност, кинематографија, и филмска продукција, драмската уметност и музиката за академската. За земјите кои не се наведени во листата ќе се применува формулата од став 2 на ова Решение.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

**МИНИСТЕРКА,  
Мила Царовска, с.р.**

**Прилог:** Листата на трошоците за месечна стипендија на студентите кои студираат во странство

Месечни стипендии за учебната 2021/2022 година по земји пресметани врз основа на „Листата на индекси на малопродажните цени за животните трошоци“ која ја објавуваат надлежните органи на Организацијата на Обединетите нации според Индекс на ООН од август 2020 година и среден курс на УСД по НБРМ на 9.03.2021 година (=51.9931)

Земја	Референтен град	Износ на стипендија во МКД
Австралија	Сиднеј	41,249 ден.
Австрија	Виена	47,554 ден.
Белгија	Брисел	44,768 ден.
Босна и Херцеговина	Сараево	38,366 ден.
Бразил	Бразилија	40,027 ден.
Бугарија	Софија	41,445 ден.
Канада	Монтреал	44,426 ден.
Кина	Пекинг	45,746 ден.
Кина, Хонг Конг	Хонг Конг	47,896 ден.
Чешка Република	Прага	42,129 ден.
Данска	Копенхаген	48,629 ден.
Финска	Хелсинки	44,915 ден.
Франција	Париз	46,185 ден.
Германија	Бон	43,106 ден.
Унгарија	Будимпешта	42,178 ден.
Ирска	Даблин	41,200 ден.
Израел	Ерусалим	48,043 ден.
Италија	Рим	44,133 ден.
Холандија	Хаг	45,843 ден.
Норвешка	Осло	45,843 ден.
Полска	Варшава	38,512 ден.
Руската Федерација	Москва	43,253 ден.
Сингапур	Сингапур	51,024 ден.
Словачка	Братислава	42,618 ден.
Словенија	Љубљана	41,200 ден.
Шпанија	Мадрид	41,151 ден.
Шведска	Стокхолм	46,625 ден.
Швајцарија	Женева	52,979 ден.
Турција	Анкара	37,046 ден.
Обединето Кралство	Лондон	45,159 ден.
САД	Вашингтон	45,697 ден.
Јапонија	Токио	48,140 ден.

Саудиска Арабија	Ријад	43,302 ден.
Аргентина	Буенос Аирес	40,516 ден.
Хрватска	Загреб	41,396 ден.